

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 ноември 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Дунафка Витанова од Делчево УП2 09-155/20 од 2 септември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-186 од 12 август 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-186 од 12 август 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Жалителот на свој трошок да го изгради внатрешниот приклучок до најблиската точка од нисконапонската мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.
4. Жалителот да достави Изјава за неприговарање на квалитетот на напонот при снабдувањето со електрична енергија.
5. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Дунафка Витанова од Делчево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-155/20 од 2 септември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-186 од 12 август 2020 година издадено од КЕЦ Делчево поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според ЕВН, нема ДУП/УПС/УПВНМ, најблиската точка е 130 метри. Најблиската точка од каде може да се изведе приклучок е на 500 метри од ТС Драмче 2, а падот на напон е над 20%. Жалителот воедно телефонски напомена дека е спремен на свој трошок да влече внатрешен приклучок.

На 14 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-147/20 од 2 септември 2020 година со прилог:
 - Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-186 од 12 август 2020 година,
2. Одговор на Приговор од 14 септември 2020 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 10 август 2020
 - Извод од план за КП бр. 2541/4, КО Драмче
 - Потврда дека КП 2541/4, КО Драмче бр. 12-1238/2 од 24 јули 2020 година издадена од Општина Делчево
 - GIS скица

На седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави дополнителна документација – доказ за сопственост и потврда за земјиштето дека е земјоделско.

На 17 ноември 2020 година Електродистрибуција достави:

- Решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства УП1 64-150 од 6 март 2020 година издадено од МЗШВ – Подрачна единица Делчево

- Имотен лист бр. 694 за КП бр. 2517, 2518, 2519, 2520, 2524, 2526, 2529, 2541, 2548, 2550 и 2554, КО Драмче

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Од горенаведеното и доставените докази и прилози се утврди дека за реализација на приклучокот постои техничко решение и истиот треба да се третира како стандарден приклучок.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 –147/20
19 ноември 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски